

60/  
102

Скулпторот Боре Митриевски го создава својот уметнички  
свет со претеки исклучителниот и кое го изразува автентична и извор-  
на ликовна мисла која го открие специјалниот лик на творецот,  
кој исклучително често има да го открие и јадечните ликовни  
изрази и да го открие и макар често изразите на  
човечката природна симпатија и со ликовната мисла на  
човечкото.

A.M. "... Скулпторот Боре Митриевски  
Да тој скулпторот го изразува,  
мишленис 2n.

бличува свој уметник  
дел на нашиот сензаби-  
лот и она што тоа било  
сна во која неразделно  
свртуваат се човечките појасни  
ви и звуци.

Тој скапа и се мисли како да  
војот сопствен живот,  
кој го избаци и во којто е погоден видин  
човечкото, а ојдешот да го изрази човечкото  
кој често е само во човечкото.

Бо скапа и се мисли како да  
својот живот и животот  
човечкото, а тој човечкото изразува во обликот  
се слушаат како немирен,  
кој скапот тука често видин. Едношто е  
една возбудлива приказна  
за човечкот и човечкото.

Таа любовта, тоа љубовта  
и човечкото изразува во  
тако често че често че  
тако често че често че  
здивот пред работ од бездната на очајот щаменички и скитнички.  
Таа, любовта, доаѓа и во скулптурата на Боре Митриевски

Скулпторот Боро Митриевски го создава својот уметнички свет со суптилна поетска имагинација и со таква автентична и изворна инспирација што веднаш ни го открива оригиналниот лик на творецот, но истовремено го упатува нашиот поглед во најдалечните ликовни мигови и го озарува со свеста дека неговата уметност, цркте зарадната во своето време, знае да се оплодува и се ликовната мисла на минатото.

Има во дрвото што поетски го вообличува свој уметник еден незаменим спој од она што претставува дел на нашиот сензабилитет, на нашето современо доживување на светот и она што тоа било некогаш, како во гласот на некоја модерна песна во која неразделно се испреплетуваат со новите и стариински тонови и звуци.

Го сенкува и го коннее ова дрво својот сопствен живот, но го коннее и го сенкува и животот воопшто, затој тој незапирливо продолжува, а приленот што се вградува денес, се врзува за онoj од вчера и оној од утре.

Ето сенкува и ге коннее ова дрво својот живот и животот воопшто, а за тврдата занеменост на обликот се слушаат како немирен, ту близок ту далечен плискот, брановите на една возбудлива приказна за човекот и љубовта.

Таа најчовечна од сите човечки страсти, таа најдлабока и истовремено најзамрсена загатка, љубовта, патува низ векови како усно предание или како уметност за да не восхити и облагореди со сите богатства што извираат од човечкото срце или да ни го запре здивот пред работ од бездната на очајот сеаменички и скитнички.

Таа, љубовта, доаѓа и во скулптурата на Боро Митриевски

и со еден посебен поетски јазик зборува за нас, за нашите и немири,  
за нашето време.

Уметникот како најпасиониран и најверен заљубеник  
во лубовта ја медитира оваа тема низ многу варијации, но на сите  
им останува заедничка силината и благородноста на доживувањето.

Нека и овој миг биде миг на едно такво доживување.